



Implemented by:

Креативни и Активни во Струга за потребите за спроведување на проектот: „Декада на припадност-славење на различностите“, финансиран од Европската Унија (ЕУ), програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014, Support to Civil Society Organisations under the Civil Society Facility and Media Freedom Action 2014, Budget line: 22.020401, Reference: EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK објавува

Оглас за работно место 07/2017

Проектен асистент

Вработувањето се заснова на определено временски период од 9 месеци, со полно работно време (40 часа неделно), со можност за продолжување на договорот за вработување. Месечна бруто плата за ова позиција е 22.000 МКД.

Потребни квалификации:

- Диплома за завршено високо образование – општествени науки,
- Една година (минимум) работно искуство во имплементација на проекти – искуство на проекти од ЕУ ќе имаат приоритет при изборот,
- Активно познавање на англиски јазик (писмено и усно),
- Одлични компјутерски вештини,
- Организациски вештини, комуникациски вештини, професионалност,
- Афинитети за тимска работа и работа под притисок на рокови.

Опис на работа:

- Имплементација на проектот под надзор на менаџерот на проектот и главен извршен директор;
- Подготовка на извештаи и координација на активностите на проектот со партнерот;
- Спроведување на тековните активности (изработка на студии, анализи и работни материјали);
- Организирање на состаноци, конференции, фокус групи и други настани предвидени во проектот;
- Соработка со организации, институции и мрежи релевантни за целите на проектот.

Кандидатите за аплицирање се бара да ги достават следниве документи на англиски јазик:

- Кратка биографија (со фотографија);
- мотивационо писмо (максимум една страна);
- Копија од диплома;

Потребните документи за аплицирање кандидатите треба да ги достават по електронска пошта на следната адреса info@creativeactive.org, со назнака "Апликација за проектен асистент" најдоцна до 12-ти декември 2017 година.

Креативни и Активни го задржува правото да не го пополнат огласеното работно место.

Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени во предвид.



Decade of Belonging-Celebrating Diversity

This project is funded by the European Union